



Audit & Business Advisory

ИНСТИТУТ НА СМЕТКОВОДИТЕЛИ И ОВЛАСТЕНИ
СМЕТКОВОДИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 429/10501
01.09.2023 год.
СКОПЈЕ

**Институт на
сметководители и
овластени
сметководители на
Република Македонија,
Скопје**

Финансиски извештаи за 2022 година

**Извештај на независните
ревизори**

A member of

mgiworldwide

Содржина**Страна**

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ	1
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ	
- Биланс на приходи и расходи	3
- Биланс на состојба	4
- Извештај за промени во изворите на деловните средства	5
- Белешки кон финансиските извештаи	6

До:
Раководството на

Институт на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија, Скопје

Извештај на независните ревизори

Ние извршивме ревизија на финансиските извештаи на Институт на сметководители и овластени сметководители на Република Северна Македонија, Скопје (во понатамошниот текст „Институтот“), составени од Билансот на состојба на ден 31 декември 2022 година и Билансот на приходи и расходи и Извештајот за промените во изворите на деловните средства за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајни сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на Раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија за непрофитни организации, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија¹. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во финансиските извештаи. Избраниите процедури зависат од проценката на ревизорот и истите вклучуваат проценка на ризиците од постоење на материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, било поради измама или грешка.

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислање за ефективноста на внатрешна контрола на Институтот.

Ревизија, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да изразиме ревизорско мислење.

¹ Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Северна Македонија број 79 од 2010 година

До:
Раководството на
Институт на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија, Скопје

Извештај на независните ревизори (продолжува)

Основа за мислење со резерв

1. Како што е објавено во Белешка 10 кон придржните финансиски извештаи, со состојба на 31 декември 2022 година, другите побарувања изнесуваат 130.056 илјади денари. Вклучени во овие побарувања се побарувања од членарини во вредност од 128.891 илјади денари, како и побарувања за повеќе платени даноци и придонеси во вкупен износ од 1.065 илјади денари. Врз основа на спроведените ревизорски процедури ние не бевме во можност да стекнеме разумно уверување во однос на постоењето, комплетноста и мерењето на побарувањата во износ од 129.056 илјади денари.
2. Ние бевме назначени за ревизори на Институтот по 31 декември 2022 година и не бевме во можност да го набљудуваме физичкиот попис на средствата на почетокот на годината. Ние не бевме во состојба да се увериме во однос на комплетноста, постоењето и вреднувањето на основните средства на 31 декември 2022 година преку други ревизорски постапки. Поради овие прашања, ние не бевме во состојба на утврдиме дали корекции би биле потребни во однос на евидентирани или неевидентирани основни средства кои се составен дел и можат да влијаат на Билансот на состојба на ден 31 декември 2022 година и Извештајот за промените во изворите на деловните средства.

Мислење со резерв

Наше мислење е дека, освен за можните ефекти на кои се укажува во пасусот "Основа за мислење со резерв", финансиските извештаи ја претставуваат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Институтот на ден 31 декември 2022 година, како и резултатите од работењето за годината што тогаш заврши, во согласност со сметководствени стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија за непрофитни организации.

А&БА Груп дооел, Скопје

Овластен ревизор

Управител

Дарко Калин

Дарко Калин

04.08.2023

Институт на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија,
Скопје

БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ
За годината која завршува на 31 декември 2022
Во илјади денари

	Белешка	31 декември 2022	31 декември 2021
ТЕКОВНИ ПРИХОДИ			
Приходи од членарини и донации	4	11.232	9.517
Пренесен вишок на приходи од претходна година	5	32.450	27.179
ВКУПНО ТЕКОВНИ ПРИХОДИ		43.682	36.696
ТЕКОВНИ РАСХОДИ			
Материјални расходи и услуги	6	2.074	942
Оперативни расходи	7	1.674	1.092
Капитални расходи		260	-
Трошоци за вработени	8	1.878	2.211
ВКУПНО ТЕКОВНИ РАСХОДИ		5.890	4.245
Вишок на приходи - Добивка пред оданочување за годината		37.792	32.451
Данок на добивка		-	-
Вишок/(кусок) на приходи над расходи за годината		37.792	32.451

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

Овие финансиски извештаи се одобрени за издавање од страна на раководството на Институтот и се потпишани од страна на:

Весна Прентоска
Претседател



Институт на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија,

Скопје

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

За годината која завршува на 31 декември 2022

Во илјади денари

	Белешка	31 декември 2022	31 декември 2021
СРЕДСТВА			
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА			
Пари и парични еквиваленти	9	36.747	30.751
Други побарувања	10	130.056	101.482
АВР	11	1.543	1.366
		168.346	133.599
НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА			
Нематеријални средства	12	109	166
Материјални средства	13	320	676
		429	842
ВКУПНО СРЕДСТВА			
		168.775	134.441
ОБВРСКИ И ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА			
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ			
Обврски спрема добавувачи	14	1.405	576
Други краткорочни обврски	15	157	156
ПВР		128.990	100.417
		130.552	100.514
ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА			
Деловен фонд		253	693
Резерви		177	148
Вишок на приходи за пренос во наредна година		37.793	32.451
ВКУПНО ДЕЛОВЕН ФОНД			
		38.223	33.292
ВКУПНО ОБВРСКИ И ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА			
		168.775	134.441

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

**Институт на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија,
Скопје**

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ИЗВОРИТЕ НА ДЕЛОВНИТЕ СРЕДСТВА
За годината која завршува на 31 декември 2022
Во илјади денари**

	Деловен фонд	Резерви	над расходи	Вкупно
	1.370	48	27.180	28.598
Состојба на 01 јануари 2021				
Пренос на вишокот на приходи над расходи од претходен период	-	-	(27.180)	(27.180)
Набавени основни средства	13	-	-	13
Амортизација	(690)	-	-	(690)
Ревалоризација на амортизација	-	100	-	100
Вишок на приходи над расходи	-	-	32.451	32.451
Состојба на 31 декември 2021	693	148	32.451	33.292
Пренос на вишокот на приходи над расходи од претходен период	-	-	(32.451)	(32.451)
Набавени основни средства	259	-	-	259
Амортизација	(699)	-	-	(699)
Ревалоризација на амортизација	-	29	-	29
Вишок на приходи над расходи	-	-	37.793	37.793
Состојба на 31 декември 2022	253	177	37.793	38.223

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

**Институт на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија,
Скопје**

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2022**

Сите износи се исказани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

1. ОСНОВАЊЕ И АКТИВНОСТ

Институт на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија, Скопје (Институтот) е основан на 03.11.2012 година. Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Северна Македонија е професионално здружение на сметководителите и овластените сметководители, основано во согласност со Законот за вршење на сметководствена дејност. Институтот се основа со цел унапредување на сметководствената професија и организирано делување.

Институтот е запишана во Централниот Регистар на Република Северна Македонија со единствен матичен број на субјектот 6829716 и со дејност согласно Решението од Централен Регистар со шифра 10.9 – останати општествени организации, фондации и здруженија на граѓани. Институтот е регистрирана во Регистарот на други правни лица при Централен регистар на Република Северна Македонија.

Седиштето на Институтот е на Ѓуро Стругар бр.5 Скопје, Центар.

Вкупниот број на вработени со состојба на 31 декември 2022 година изнесуваше 3 лица (31 декември 2021 година изнесувал 3 лица).

2. ОСНОВА ЗА ПОДГОТОВКА И ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Финансиските извештаи на Институтот се составени во согласност со Законот за сметководство за непрофитните организации и стандардите за финансиско известување на готовинска основа со цел за точно, вистинито, сигурно, сеопфатно, благовремено и ажуарно исказување на билансните позиции, состојбата на средствата, обврските, изворите на средства, приходите и расходите и резултатите од работењето. Износите во билансите и белешките кон финансиските извештаи се прикажани во илјади денари, освен ако во текстот не е поинаку наведено.

3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Овие финансиски извештаи се подгответи во согласност со одредбите од Законот за сметководство на непрофитни организации (Службен весник на РМ бр.24/2003, 17/2011, У.суд 80/2005, 154/2015), Правилникот за сметководство на непрофитните организации (Службен весник на РМ бр. 42/2003, 8/2009, 12/2009, 175/2011), Правилникот за сметковниот план и билансите на непрофитните организации (Службен весник на РМ бр. 117/2005, 11/2006) и Правилникот за содржината на одделните сметки во сметковниот план на непрофитните организации (Службен весник на РМ бр.117/2005).

3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

Финансиските извештаи се подгответи со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2022 и 2021 година. Функционална и известувачка валута на Институтот е македонски денар. Тековните и споредбените податоци прикажани во овие финансиски извештаи се изразени во илјади денари, освен доколку не е поинаку навед

**Институт на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија,
Скопје**

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2022**

Сите износи се исказани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3.1 Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и паричните еквиваленти вклучуваат готовина во благајна и паричните средства на жиро сметките кај комерцијалните банки. Паричните средства во благајната и на сметките во домашна валута се внесуваат во главната книга во номинален износ, а во странска валута по курсот на Народна Банка на Република Северна Македонија на денот на билансирањето.

3.2 Материјални и нематеријални средства

Во нематеријални и материјални средства се класифицираат средствата што:

- Се држат за остварување на дејноста, и
- Се очекува да се користат повеќе од еден финансиски период и чија поединчена вредност во моментот на набавка е повисока од 300 евра во денарска противвредност.

Материјалните и нематеријалните средства се евидентираат по нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата. Последователно на секој датум на известување, тие се ревалоризираат со примена на официјално објавени коефициенти на ревалоризација врз нивната (ревалоризирана) набавна вредност и (ревалоризирана) исправка на вредноста. Нето ефектот од ревалоризацијата се признава на товар на изворите на деловните средства.

Изворите на деловни средства на Институтот се зголемуваат за износот на вредноста на набавени материјални и нематеријални средства. Материјалните и нематеријалните средства се признаваат како капитален трошок во период на настанување (исплата).

Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во билансот на успех во текот на финансискиот период во кој се јавуваат.

3.3 Амортизација

Амортизацијата на материјалните и нематеријалните средства се пресметува правопропорционално со цел да се алоцира нивната набавна вредност до нивната резидуална вредност во текот на проценетиот век на употреба, со примена на следните годишни стапки за амортизација:

Годишни стапки на амортизација кои ги применува Институтот изнесуваат: 1-2,5% за градежните објекти, 10-20% за опрема и транспортни средства, 12-16% за мебел и 25% за компјутерската опрема.

Амортизацијата се признава на товар на изворите на деловните средства. Пресметката на амортизација се врши поединечно за секое средство, а не за група на средства.

Институт на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија,
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
Скопје
За годината која завршува на 31 декември 2022
Сите износи се исказани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

3.4 Побарувања од купувачи

Побарувањата се признаваат во висина на номиналната вредност исказани во сметководствениот документ според договорените износи, намалени за исправка на ненаплатливи побарувања.

3.5 Тековен и одложен данок на добивка

Данок на добивка за известувачкиот период претставува збир на тековниот и одложениот данок на добивка.

(а) Тековен данок на добивка

Данокот на вкупен приход се пресметува и плаќа во висина од 1% од износот на остварените вкупни приходи од стопанска дејност во календарската година на износот кој надминува 1.000.000 денари.

(б) Одложен данок на добивка

Одложени даноци се признаваат во случај на разлики помеѓу тековните износи на средствата и обврските во финансиските извештаи и нивните тековни износи согласно регулативите. Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочливи временски разлики за кои е веројатно дека ќе се ослободат оданочливи профити. Во овие финансиски извештаи временски даночни разлики.

3.6 Извори на деловни средства

Изворите на деловни средства во Билансот на состојба се проценуваат според утврдена вредност на стекнатиот Деловен фонд и Ревалоризациона резерва.

3.7 Обврски

Обврските кон добавувачите и вработените, како и обврските за плати, даноци, придонеси и останати тековни обврски се исказуваат по нивна номинална вредност. Обврските евидентирани во девизи се пресметуваат по среден курс на НБРМ.

3.8 Признавање на приходи и расходи

Критериумите за признавање на приходи и расходи во Институтот се засновани врз сметководствено начело на модифицирано настанување на деловните промени.

Приходите се признаваат во пресметковниот период во кој тие настанале, доколку се мерливи и расположливи. Приходите се мерливи доколку се определени во однос на вредност. Приходите се расположливи кога се генериирани и настанати во пресметковниот период или во рок од 30 дена по истекот на пресметковниот период, под услов истите да се однесуваат на пресметковниот период и се користат за покривање на обврските за соодветниот пресметковен период. Расходите се признаваат во пресметковниот период во кој тие настанале или во рок од 30 дена по истекот на пресметковниот период, под услов поврзаните обврски да се настанати во тој пресметковен период.

Институт на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија,
Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2022

Сите износи се исказани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

3.9 Странски валути

Трансакциите деноминирани во странска валута се исказани во Македонски денари со примена на официјалниот среден курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските деноминирани во странска валута се исказани во Македонски денари по средниот курс на Народна Банка на Република Северна Македонија на последниот ден од периодот на известување. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики се прикажани во билансот на успех како приходи или расходи од финансирање во периодот на нивното настанување. Средните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите на билансот на состојба деноминирани во странска валута, се следните:

	<u>31 декември 2022</u>	<u>31 декември 2021</u>
1 USD	57,6535 Денари	50,3736 Денари
1 EUR	61,4932 Денари	61,6270 Денари

4. ПРИХОДИ ОД ЧЛЕНАРИНИ И ДОНАЦИИ

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Приходи од членарини	11.232	9.517
Вкупно	11.232	9.517

5. ВИШОК НА ПРИХОДИ ОД ПРЕТХОДНИ ГОДИНИ

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Пренесен дел од вишокот на приходите од претходна година	32.450	27.179
Вкупно	32.450	27.179

**Институт на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија,
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2022
Сите износи се исказани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено**

6. МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ И УСЛУГИ

	2022	2021
Потрошени канцелариски материјали	34	34
Потрошена енергија	49	34
Одржување	711	393
Останати услуги	634	87
Транспортни услуги и пошта	64	111
Трошоци за реклами, пропаганда и репрезентација	2	19
Наемници	325	264
Други материјални расходи	255	-
Вкупно	2.074	942

7. ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

	2022	2021
Надоместоци за трошоци на работници и граѓани	763	750
Интелектуални услуги	6	122
Провизија за платен промет	60	209
Други даноци и придонеси од приходи	1	11
Останати други расходи	814	-
Вкупно	1.674	1.092

8. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ

	2022	2021
Вкалкулирани бруто плати	1.878	2.211
Вкупно	1.878	2.211

9. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	2022	2021
Денарски сметки во банка	36.747	30.751
Вкупно	36.747	30.751

**Институт на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија,
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
Скопје**
За годината која завршува на 31 декември 2022
Сите износи се исказани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

10. ДРУГИ ПОБАРУВАЊА

	2022	2021
Побарувања од вработени	100	100
Побарувања од членарини	128.891	100.317
Побарувања од повеќе платени даноци и придонеси	1.065	1.065
Вкупно	130.056	101.482

11. АВР

	2022	2021
Однапред пресметани приходи	1.543	1.366
Вкупно	1.543	1.366

12. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Софтвер	Вкупно
Набавна вредност		
Состојба на 01.01.2021	2.950	2.950
Набавки	13	13
Ревалоризација	429	429
Состојба на 31.12.2021	3.392	3.392
Набавки	259	259
Ревалоризација	672	672
Состојба на 31.12.2022	4.323	4.323
 Исправка на вредност		
Состојба на 01.01.2021	1.804	1.804
Амортизација за 2021	564	564
Ревалоризација на амортизација	348	348
Состојба на 31.12.2021	2.716	2.716
Амортизација за 2022	625	625
Ревалоризација на амортизација	662	662
Состојба на 31.12.2022	4.003	4.003
 Сметководствена вредност		
Состојба на 31.12.2021	676	676
Состојба на 31.12.2022	320	320

**Институт на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија,
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
Скопје**
За годината која завршува на 31 декември 2022

Сите износи се исказани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

13. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Недвижности постројки и опрема	Вкупно
Набавна вредност		
Состојба на 01.01.2021	723	723
Ревалоризација	105	105
Состојба на 31.12.2021	828	828
Ревалоризација	164	164
Состојба на 31.12.2022	992	992
Исправка на вредност		
Состојба на 01.01.2021	451	451
Амортизација за 2021	126	126
Ревалоризација на амортизација	85	85
Состојба на 31.12.2021	662	662
Амортизација за 2022	75	75
Ревалоризација на амортизација	146	146
Состојба на 31.12.2022	883	883
Сметководствена вредност		
Состојба на 31.12.2021	166	166
Состојба на 31.12.2022	109	109

14. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

	2022	2021
Обврски спрема добавувачи во земјата	1.405	576
Вкупно	1.405	576

Институт на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија,
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
Скопје
За годината која завршува на 31 декември 2022
Сите износи се исказани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено
15. ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ОБРСКИ

	2022	2021
Обврска за нето плата	105	103
Даноци за плата	9	9
Придонеси за плата	44	44
Вкупно	157	156

16. ВОНБИЛАНСНА ИЗЛОЖЕНОСТ

Заклучно со 31 Декември 2022 година Институтот нема вонбалансна изложеност.

17. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

По 31 декември 2022 година – датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.